



# НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНА MAZDA



Пишува:  
**Александар КЕЛТАНОСКИ**

Со својот нов дизајн футуристичката мазда потсетува на "BMW X3". И покрај аеродинамичниот облик, кој овоз-

можува брзо возење, автомобилот се води како субурбано возило. Со овој нов одличен модел на Mazda, љубителите на автомобили се запознаа уште во јануари кога тој беше изложен на Меѓународниот саем за автомобили во Детроит. Дизајнот на "MX-Crossport" е направен во главното дизајнерско студио на Mazda во Хирошима. Новитетот кај овој автомобил не се однесува само на дизајнот, туку и на можностите кои ги поседува. Горниот дел на Mazda претежно е направен од стакло. Во зависност од интензитетот на сончевите зраци стаклото се затемнува или

се осветлува. Во кабината, како што може да се види, има сферен монитор десно од воланот, вториот е "статусен монитор", а третиот е монитор за забава. Лесно се претпоставува дека овој автомо-

бил може да се паркира на "слепо" и дека има сателитски навигационен систем. Ако досега вакви автомобили можеа да се видат само во научно-фантастичните филмови, сега веќе тие се реалност.



## НАПАД НА "ПЕТКАТА"



Audi не можеше да седи со скрстени раце кога неговите луѓе го видоа новиот модел на M5, и за брзо време го претставија неговиот достоен ривал. Нивниот одговор е наречен "RS6". Најновата генерација на овој модел ќе биде опремена со V10 мотор, за кој сè уште не се знае со колкава моќ располага. За да се ублажи лизгањето "преку нос", карактеристично за автомобилите со погон на предните тркала, во Audi подготвиле погон на сите



тркала, кој поголемиот дел од силата ја пренесува на задната осовина. Засега не се соопштува кога новитетот ќе биде званично претставен, што во најголема мера зависи од интензивните тестирања на патеката во Нирбургринг.



# Ми-Да Моторс

## ФЛЕШ ВЕСТИ

### BAR ЗА СЕКОГО

Изведбата на Civic со три врати е специјален модел, кој се одвива на името Sport BAR, според тимот на Honda во Формула 1. Моделот одзади има налепница Bar Honda, а на двете врати има по една налепница BAR-Code. За дополнително истакнување на изгледот, Honda нуди и комплетни етикети Racing. Моделот е сериски опремен со предни магленки, алуминиумски бандажи од 16" и кит-спојлери. Се нуди со 1.4 литарец со 90 кс и со 1.6 литарска машина со 110 кс. Специјалната верзија треба да понуди ценовна предност во однос на серискиот модел доопремен со пакетот на Sport BAR.

### "МУЧАЧОСИ" НА SEAT

Шпанците размислуваат да почнат своите модели да ги продаваат во Северна Америка. Seat веќе се продава во Мексико, каде што минатата година беше забележана бројка од 22.934 продадени примероци. Годинава се очекува повторување на успехот, со 5.696 примероци во првото тромесечје. Сега производителот сака натамошно проширување на пазарите во Северна Америка и во Мексико. Сепак, тамошното лансирање на моделите не може да се очекува пред 2008 година, бидејќи сегашните модели на Seat не ги исполнуваат американските стандарди.

## ECLIPSE ЧЕТВРТА ГЕНЕРАЦИЈА

Пристигнува четвртата генерација на екстра спортскиот Mitsubishi ECLIPSE! Новиот модел се базира на Концепт E, кој беше прикажан на почетокот на 2004 година. Неговите линии незначително се променети и новиот Eclipse изгледа феноменално. Основниот мотор ќе биде веќе познатиот, но засилен, четвороци-



линдарски бензинец од 2.4 L, моќност од 165 кс и 215 Nm. За оние на кои не им е доволна оваа верзија, на располагање им е големиот бензинец 3.8 V6 со 235 кс и момент 340 Nm. Со помалиот мотор доаѓа петтостепен рачен менувач или четворостепен автоматик. Поголемиот мотор се комбинира со шестостепен рачен менувач или петтостепен секвенционален. Исто така, ќе биде понудена и хибридна изведба со погон бензин/струја со снага од 205 кс.